

Happy
Easter



TRAVEL AGENCY
FERIJAL - KASIKOV

КРФ - МЕТЕОРИ

5 дена / Зноќи / автобус



1 ден 16.04.2020 (четврток) Скопје/ Штип – Игуменица-Крф

Поаѓање во 21.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип, во 22.30 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта. Ноќно возење до Игуменица со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 17.04.2020 (петок) Крф

Пристигнување во Игуменица. Пловидба со брод до островот Крф. Планирано пристигнување во претпладневните часови. Сместување во апартмани. Слободно време за плажа (доколку дозволуваат временските услови). Околу 15.00 часот поаѓање кон градот Крф - каде се следи церемонијата со изнесувањето на епитафите од црквата Св. Ѓорѓи и од другите цркви во градот пратено од хорска музика, оркестри и групи од девојчиња со корпи цвеќе - симбол на островот. Церемонија продолжува до 21:00 часот кога излегува и последниот епитаф од Митрополијата, пратен од звците на големиот хор на Митрополијата, следејќи ја таа несекојдневна процесија - оплакувањето на Христос. **Враќање во апартмани. Ноќевање.**

3 ден 18.04.2020 (сабота) Крф

Околу 8.00 часот поаѓање кон градот Крф и следење на познатата велигденска церемонија: големата поворка со житијата на епитафот на патронот и заштитник на островот Св.Спиридон. Поворката се движи во ритам на тажниот мелос на композициите од познати италијански композитори, за на крајот да заврши со посмртниот марш од Бетовен. По завршувањето на последната поворка, околу 11:00 часот се случуваат два локални обичаи: Пилина и Мастело. Околу 13,00 часот поаѓање кон Канони - познат локалитет и видиковец, посета на црквата на Пресвета Богородица од Влахерна која се наоѓа на мало островче и панорамски разглед на островот Понтикониси - (легендата кажува дека островот настанал кога Посејдој го скаменил бродот на Феичаните, казнувајќи ги за нивната помош кон Одисеј). Враќање во апартманите. Околу 21:00 часот се поаѓа према градот, каде на големиот плоштад се очекува величествениот миг - **ХРИСОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ!** Во тие моменти градот е осветлен од илјадници луѓе со свеќи во рацете, а небото го краси импозантен огномет, а сето тоа ги полни очите и срцата на луѓето. **Враќање во апартманите. Ноќевање.**

4 ден 19.04.2020 (недела) Крф- Ахилеон – Палеокастрица - Крф

ПРВ ДЕН ВЕЛИГДЕН-ден на радоста. Слободен ден или можност за факултативен полудневен излет – кој започнува од посета на палатата на принцезата Сиси - АХИЛЕОН. По разгледот на палатата, поаѓаме према Палеокастрица, живописно место на северниот дел од островот. Попатна посета на фабрика за пијалоци и слатко од овошјето Ком-куат, кое расте единствено на островот. Пристигнување на Палеокастрица - Слободно време за уживање во една од најпознатите плажи на Крф, можност за ручек или крстарење со бродче. Враќање во апартманите. Слободно време. **Ноќевање.**

5 ден 20.04.2020 (понеделник) Крф- Игуменица-Метеори-Штип/Скопје

Напуштање на апартманите околу 9.30 часот и поаѓање со брод за Игуменица. Посета на манастирската населба Метеори со посета на еден од многуте средновековни манастири подигнати на високи карпи. Метеорите се таканаречени „карпи во воздухот“ едни од најголемите православни комплекси во Грција. Шесте манастири се изградени на природни столбови од песочен камен, а се наоѓаат во близина на планината Пинд во централна Грција. Денес од шесте манастири, пет се машки а еден е женски манастир. По посетата поаѓање за Македонија. Дневно и вечерно возење со попатни паузи. Пристигнување во Штип/Скопје во доцните вечерни часови.

цена: **6.990,00 денари**

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- превоз со брод на релација: Игуменица-Крф-Игуменица
- 3 ноќевања во апартмани во Бенитес
- организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- туристичка такса -3 евра (задолжителна доплата во агенција)
- доплата за појадок за целиот престој – 10 евра (доплата во агенција)
- факултативен излет до Ахилеон и Палеокастрица – 10 € (пријавување при резервација, минимум пријавени 35 лица за реализација)
- влезница за посета на палатата на принцезата Сиси – 7-10€ (се плаќа на влезот)
- влезница за Метеорите – 3 € (се плаќа на влезот)
- патничко осигурување 200 денари (задолжително)

Општи напомени :

- ТА Ферјал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување **01.04.2020**

За реализација на аранжманот е потребно минимум 45 патници. Важат општите услови за патување на Т.А. Ферјал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk